



Адреса: "Широк Сокак" 60; 7000 Битола; Македонија
Лиценца – "А" категорија; тел: 047/228-185; 075/416-177



БАНСКО

Голем избор на хотели за уживање за дочекот на Новата 2019 Година со 3*,4* и 5*

1 ден (недела – 30.12.2018): БИТОЛА – БАНСКО

Состанок на групата на паркингот пред спортската сала „Младост“ во Битола во 04:30 часот. Поаѓање за Бугарија во 05:00 часот. Ноќно и денско патување, со кратки попатни одмори и царински формалности. Патот води покрај Струмица, г.п. Ново Село... Пристигнување во Банско во пладневните часови. Сместување во хотелот избран од понудата... **Ноќевање.**

2 ден (понеделник – 31.12.2018): БАНСКО

Појадок. Слободно време за индивидуални активности, прошетки низ Банско. Користење на базените и СПА услугите на хотелот. Дочек на Новата Година со свечена вечера (доколку е дел од понудата на избраниот хотел). **Ноќевање.**

3/4 ден (вторник/среда – 01/02.01.2019): БАНСКО

Појадок. Слободно време за индивидуални активности, прошетки низ Банско. Користење на базените и СПА услугите на хотелот. **Ноќевање.**

5 ден (четврток – 03.01.2019): БАНСКО – БИТОЛА

Појадок. Одјавување од хотелот. Во претходно договорено време, во попладневните часови поаѓање за Македонија. Пристигнување во Битола во доцните ноќни часови.

**Цена на аранжманот = превоз 30€ + цена на хотел и
услуга по избор:**

- Hotel Emerald Spa 4* = **297€** (4 ПП + свечена вечера)
- Hotel St. Ivan Rilski 4* = **378€** (4 НП + свечена вечера)
- Hotel St. George Ski & Spa 4* = **344€** (4ПП + свечена вечера)
- Hotel Elegant Luks 4* = **298€** (4ПП)
- Hotel Sunrise 4* = **280€** (4ПП + свечена вечера)
- Hotel Perun Lodge 4* = **312€** (4ПП + свечена вечера)
- Hotel Perun Platinum 4* = **397€** (4ПП + свечена вечера)
- Hotel Mountain Paradise 4* = **247€** (4ПП + свечена вечера)
- Hotel Grand Royal 4* = **299€** (НП + свечена вечера)
- Hotel Bansko Spa & Holidays 4* = **308€** (4ПП + свечена вечера)
- Hotel Greenwood 4* = **320€** (4ПП + свечена вечера)
- Hotel Murite 4* = **268€** (4ПП + свечена вечера)
- Hotel Regnum 5* = **462€** (4ПП + свечена вечера)

- * Цените се дадени по лице, за 4 ноќевања за двокреветна соба/студио
- * Во цената не е вклучена туристичка такса, 1€ по лице од ноќ
- * Напомена: Организаторот на патувањето го задржува правото за измена на редоследот на поедини содржини во програмата. Организаторот има право да го откаже аранжманот најкасно 5 дена до поаѓање.

Со оваа програма важат Општите услови на т.а. ТЕО ТРАВЕЛ и СКТМ